



КОНКУРС

УКЛО ТРИВИУМ Натпревар во ораторство

Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола, во пресрет на Денот на основањето на УКЛО и одбележување на 40 годишниот јубилеј, на 19 април 2019 година, по четврт пат организира натпревар во ораторство, за студентите од сите единици на Универзитетот на тема:

40 години УКЛО: Дигитална (р)еволуција

УКЛО ТРИВИУМ е одлична можност студентите да ги подобруваат вештините за јавно говорење, аргументирано и структурирано изразување. Конкурсот е отворен до 10 април 2019 година.

КРИТЕРЕРИУМИ ЗА УЧЕСТВО НА НАТПРЕВАРОТ:

- Секој учесник треба да го ограничи својот говор до максимум 4 минути. Долна граница нема;
- Говорите коишто ќе се интерпретираат треба да бидат оригинални и претходно необјавувани;
- Задолжителни компоненти на говорот: **Вовед** (10-20 проценти од целиот говор); **Разработка на говорот** (најдолгиот и најважниот дел на говорот) и **Заклучок** (5-10 проценти од целиот говор); Текстот на треба да содржи повеќе од 10% цитати.

УЧЕСНИЦИ НА КОНКУРСОТ:

- На конкурсот може да учествуваат студенти од УКЛО - Битола.
- Најдобрите оратори ќе бидат наградени.

ПРАВИЛА ЗА ГОВОРИТЕ:

- Говорите треба да бидат напишани и изведени на македонски јазик;
- За време на говорот се користат белешки или мултимедијална анимација (звук, фотографија, носечка централна мисла и сл.) кои му помагаат на говорникот;
- Сите говори ќе имаат 20 секунди грејс период почнувајќи од моментот кога е даден стоп сигналот. На крајот од 20-те секунди говорникот ќе биде запрен од страна на Комисијата за оценка и сето она што е кажано потоа нема да се земе во предвид;
- Учесниците на Конкурсот му ги отстапуваат авторските права на организаторот за објавување на говорите во електронска и печатена форма;



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИТОЛА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

“ST. KLIMENT OHRIDSKI” UNIVERSITY – BITOLA
REPUBLIC OF MACEDONIA



Булевар 1^{ви} Мај 66 - 7000 Битола +389 (0)47 223-788 +389 (0)47 223-192 Факс:+389 (0)47 223-594
Bulevar 1^{vi} Maj bb - 7000 Bitola +389 (0)47 223-788 +389 (0)47 223-192 Fax: +389 (0)47 223-594
www.uklo.edu.mk
rektorat@uklo.edu.mk



- Говорите треба да се испратат по електронски пат со назнака дека се праќаат за ораторскиот натпревар на следната електронска адреса oratorstvo2019@uklo.edu.mk;